

1.	Наслов на наставниот предмет	ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ			
2.	Код	ОМ-И-82			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Оториноларингологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Науч. сор. д-р Јане Нетковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	положен испит од Оториноларингологија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<ul style="list-style-type: none"> • Изучување на анатомско-морфолошките карактеристики на лицето • Практична работа (асистенција) на естетско-корективни оперативни интервенции 				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Теоретска настава:				
	- Индикации за лицево разубавување				
	- Нехируршки техники на разубавување и подмладување				
	- Принципи на естетската хирургија на лицето				
	- Оперативни модалитети и пристапи за различни делови од лицето				
	Практична настава:				
	- Утврдување на вистински кандидати за естетски третман				
	- Асистенции на естетско-корективни оперативни интервенции				
	Семинарска работа: избрани делови на естетската лицева хирургија				
12.	Методи на учење:				
	Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	Часови	
		16.2	Самостојни задачи	Часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит		мин.-макс.	

			Усмен дел	бодови	15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
			Практична настава	бодови	10 – 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода		5 (пет) Ф
			од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
			од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
			од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
			од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
			од 93 до 100 бода		10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	John E. Griffin, King Kim	Cosmetic surgery for oral and maxillofacial surgeron	QUINTESSENCE	2010
	Доплнителна литература				
22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	/			